

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈПКД “РОСОМАН“ Росоман, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 08-139/21 од 21 јули 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 август 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “РОСОМАН“ Росоман за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈПКД “РОСОМАН“ Росоман се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2022 година во износ од 17,55 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 17,64 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 17,79 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 0,25%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 0,25%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 0,25%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 17,51 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 17,59 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 17,59 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 17,68 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 17,75 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 17,84 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2022 година.

Образложение

ЈПКД “РОСОМАН“ Росоман, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-139/21 од 21.07.2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПКД “РОСОМАН“ Росоман ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПКД “РОСОМАН“ Росоман во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	283.008
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	92.401
Трошоци за осигурување на основни средства	0

Бруто плати	1.731.562
Менаџерски плати и награди	0
Други услуги	67.645
Останати и вонредни трошоци	381.382
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	6.795
Вкупно оперативни трошоци	2.562.793
Остварена просечна пондерирана тарифа	17,16

- Податоци за регулираниот период :

	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	2.454.903	2.483.364	2.522.369
Амортизација	денари	390.852	371.263	352.657
Средства за ликвидност	денари	14.229	14.273	14,375
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.859.983	2.868.900	2.889.401
Количина	m ³	160.644	160.371	160.103
Просечна тарифа	ден/m ³	17,76	17,84	18,00
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	17,71	17,80	17,96
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	17,80	17,89	18,05

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 30.07.2021 година го објави Барањето на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Нова Македонија“ и “Коха”.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 11 август 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД “РОСОМАН” Росоман, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1554/2 од 23 август 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	2.421.485	2.449.848	2.488.754
Амортизација	денари	390.852	371.263	352.657
Средства за ликвидност	денари	14.062	14.106	14.207
Новонабавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	0	0	0
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.826.398	2.835.217	2.855.618
Количина	m ³	160.644	160.371	160.103
Просечна тарифа	ден/m ³	17,55	17,64	17,79
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	17,51	17,59	17,75
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	17,59	17,68	17,84

По извршената анализа на трошоците од базната 2020 година и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 240.219 денари за 2022 година, 243.512 денари за 2023 година и 246.860 денари за 2024 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 95.194 денари за 2022 година, 96.622 денари за 2023 година и 98.071 денари за 2024 година;
3. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 1.663.118 денари за 2022 година, 1.683.252 денари за 2023 година и 1.713.744 денари за 2024 година;
4. Другите услуги се определени согласно одобрените трошоци за 2021 година зголемени за предвидената стапка на инфлација од 2% и истите изнесуваат 35.346 денари за 2022 година, 36.053 денари за 2023 година и 36.774 денари за 2024 година;
5. Останатите и вонредните трошоци се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 380.824 денари за 2022 година, 383.577 денари за 2023 година и 386.421 денари за 2024 година;
6. Даноци, придонеси и другите давачки кои не зависат од резултатот на работењето се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 6.785 денари за 2022 година, 6.834 денари за 2023 година и 6.884 денари за 2024 година

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 390.852 денари за 2022 година, 371.263 денари за 2023 година и 352.657 денари за 2024 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 14.062 денари за 2022 година, 14.106 денари за 2023 година и 14.207 денари за 2024 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 17,55 ден/м³ за 2022 година, 17,64 ден/м³ за 2023 година и 17,79 ден/м³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПКД "РОСОМАН" Росоман ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 0,25 % за 2022 година, 0,25% за 2023 година и 0,25% за 2024 година.

ЈПКД "РОСОМАН" Росоман при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и амортизацијата на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПКД "РОСОМАН" Росоман да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 08-139/21
23 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Enver Elmazi